

МЈУЗИКЛ, КРИМИ КОМЕДИЈА И АНИМИРАНА АВАНТУРА ОД ЧЕТВРТОК ВО CINEPLEXX!

Ники Спурџен (Вил Смит) има сè – шарм, забава, насмевка вредна милиони долари и совршено суптилен стил. Само некој да му свртиш грб...не смееш да му дозволиш да ти го пренасочи фокусот ниту на една секунда. Тука е и Џеси Барет (Маргот Роби), млада прекрасна жена, сензуална со кратко здолниште чија цел е да се уфрли меѓу големите играчи. Таа има сè што е потребно, но е млада и неискусна.

Вил Смит и Маргот Роби се ѕвездите на филмот „[Фокус](#)“, филм за софистицираниот грабеж кој започнува со високи влогови кои експоненцијално растат. Ники е снаодлив и вешт во тоа што го работи. Работата го води од снежниот Њујорк до сончевиот Њу Орлеанс па се до еден од највозбудливите градови – Буенос Аирес. Финалето на американскиот фудбал и возбудливиот тркачки свет на автомобилските трки се сјајна подлога за високооктанската акција, авантура и романса. Смит за филмот вели: „Кога го прочитав сценариото помислив дека тоа е одлична комбинација на комедија, драма, психолошка игра и интрига. Партнерите во режија и сценарио Глен и Џон создадоа приказна прво прашувајќи се: Во светот во кој и се верува на валутата, а љубовта бара доверба, како би можеле двајца луѓе да се заљубат?“

Снимен по убедливо најпознатата бродвејска претстава на 19 век, во киното Cineplexx ни пристигнува семејното филмско остварување – „[Ени](#)“! Станува збор за урбана комедија за сите генерации во која главните улоги ги толкуваат добитникот на наградата Оскар, Џејми Фокс, номиниранаата за Златен Глобус, Камерон Дијаз и Кувенжане Волис номинирана за наградата Оскар и наградата Емили Роуз Брн. Режиер на филмот е Вил Глук кој ни носи уште еден ведар и забавен филм исполнет со познати песни и многу хумор.

Ени е младо и весело дете кое што е доволно храбро за да се избори сама на улиците на Њујорк. Како бебе е оставена од родителите со ветување дека ќе се вратат некој ден, и одтогаш, таа живее со нејзината негувателка од домот, госпоѓа Хенигам (Камерон Дијаз). Но, сè ќе се промени кога гигантот и кандидатот за градоначалник на Њујорк, Вил Стакс (Џејми Фокс), советуван од неговиот заменик Грејс (Роуз Брн) и советникот за кампањата, Гај (Боби Канавел), ќе го направат големиот чекор и ќе ја посвојат. Стакс верува дека таа е неговиот ангел чувар, но, ќе се докаже дека сепак било спротивното.

За најмладите оваа недела го резервираваме филмот „[Овцата Шон](#)“, анимираната авантура на Шон и неговите пријатели. Кога Шон ќе одлучи да земе слободен ден и да се забавува, тој добива малку повеќе акција отколку што се надевал. Во една мешанка со фармерот, караванот и многу стрмен рид, ги доведува до големиот град каде што Шон добива задача да го врати стадото безбедно до дома.

КИНО ПРОГРАМА ОД 26.02 ДО 04.03.2015

Фокус (Focus)

секој ден: 15:45, 18:00, 20:15, 22:30

Кингсман: Тајната служба (Kingsman: Secret Service)

работни денови: 15:15, 17:45, 20:30, 22:00, 23:00

викенд: 12:40, 15:15, 17:45, 20:30, 22:00, 23:00

Снајперист (American Sniper)

секој ден: 20:00, 21:30, 22:40

Педесет нијанси сиво (Fifty Shades of Grey)

работни денови: 16:00, 17:15, 18:45, 19:45, 21:15, 22:15, 23:00

викенд: 14:45, 16:00, 17:15, 18:45, 19:45, 21:15, 22:15, 23:00

Јупитер во подем 3D (Jupiter Ascending 3D)

секој ден: 19:30

Мортдекаи (Mortdecai)

секој ден: 20:45

Кум по нарачка (The Wedding Ringer)

секој ден: 17:30, 21:00

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ

Ени (Annie)

работни денови: 17:00, 19:15

викенд: 11:30, 14:30, 17:00, 19:15

Овцата Шон (Shaun the Sheep)

работни денови: 15:00, 16:45, 19:00

викенд: 11:00, 13:00, 15:00, 16:45, 19:00

7-то цуце 3D (Der 7bte zwerg 3D)

работни денови: 16:15, 18:15

викенд: 12:20, 14:00, 16:15, 18:15

Астерикс: Град на боговите 3D (Astérix - Le Domaine Des Dieux 3D)

работни денови: 15:30

викенд: 11:15, 13:20, 15:30

Екипа за 6 3D (Big Hero 6 3D)

работни денови: 16:30

викенд: 11:45, 13:45, 16:30

Мечето Падингтон (Paddington)

работни денови: 18:30

викенд: 12:00, 14:15, 18:30